

МИТАС МІО А501



Овој телефон работи на GPRS/EDGE мрежата и има вграден GPS приемник на база на чип SiRFstar III. A501 поседува 2,7-инчен дисплеј, со резолуција од 240 x 320 пиксела, дигитална камера со резолуција од 1,9 Мр, процесор TI OMAP 850 со

брзина од 201Mhz. Има и Bluetooth, USB и RS-232.



LG KU950 - УШТЕ ЕДЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕВИЗОР

Мобилната телевизија е многу популарна во развиените земји. Речиси сите поголеми компании произвеле специјални телефони за удобно гледање телевизија. И LG не заостанува во таа област. За жал, оваа технологија сè уште ја нема во Македонија, но да се надеваме дека наскоро ќе пристигне. Во новиот LG KU950 има вграден DVB-H приемник. Телефонот има 1,3 Мр камера, Bluetooth, поддржува microSD картички и плеер. Другите карактеристики сè уште не се објавени.




HP IPAQ 500

HP IPAQ 500 работи на ОС Windows Mobile 6.0. Во него има процесор TI OMAP 850, кој работи на 200Ghz, има 64MB RAM, 128MB ROM, поддржува microSD картички и работи на GPRS/EDGE мрежата. Во смартфонот има 2-инчен TFT дисплеј. Функцијата HP IPAQ го прави различен од другите телефони - ги распознава гласовите и работи со гласовни команди. Направата поддржува повеќе од 20 гласовни команди, овозможува работа со електронска пошта, може да испраќа прилози итн.

НИТАСНИ НАЈАВУВА ДИСК СО КАПАЦИТЕТ ОД 1 ТВ

Златното правило гласи - работна меморија и простор за податоци (тврд диск), никогаш не е доволно, и веројатно заради тоа јапонскиот "Hitachi" најави излегување на хард диск со капацитет од неверојатни 1.000 гигабајти. Со овој потег корисничките компјутери значително се поместија во терабајтната ера, што е логичен потег на производителите со оглед на сè поголемиот број дигитални содржини со HD видеокавалитет и останатите облици на дигитални податоци.



Досегашните хард дискови со најголем капацитет, наменети за персонални

компјутери, содржеа до 750 GB капацитет. "Hitachi" планира своите дискови наречени Deskstar 7K1000 да ги пушти на пазарот веќе во првиот квартал од оваа година.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia